



Турбо режим

Кога клима уредот ќе премине во турбо режим, го максимизира својот капацитет за ладење или греење, правејќи ја просторијата брзо поладна или потопла.



Чувство

Далечинскиот управувач може да ја следи температурата на моменталната локација и да го испрати сигналот до климатизерот, за да може да ја оптимизира температурата во просторијата за ваш максимален комфорт.



Анти-габички

Клима уредот ќе ја вклучи опцијата анти-габички по завршување на ладењето и режимот на одvlaжнување. Помага да се превентира размножување на габите и бактериите за да се задржи здрава средина.



Хоризонтално замавнување

Можете да ја користите функцијата за хоризонтално замавнување за да ја приспособите насоката на протокот на воздухот, ако претпочитате воздухот од клима уредот да дува странично.



Интелигентно одмрзнување

Ако кондензаторот замрзне додека е во режим на греење за време на ниска надворешна температура, клима уредот ќе започне со интелигентен режим на одмрзнување.

Wi-Fi

Функцијата Wi-Fi значи дека климатизерот Tesla може да се контролира и со мобилни телефони или други паметни уреди: опција што ја зголемува вашата секојдневна удобност!





Карактеристики

Филтер со висока густина, филтер со ладен катализатор, самочистење, супер јонизатор, комплет со низок амбиентален комплет (функција), мотор на надворешен вентилатор со пет брзини, златна перка, детекција на истекување на течност за ладење, турбо работа, хоризонтално замавнување на решетката, итно користење (кога сензорот за температура е ненормален), режим на мирување, 1W режим на подготвеност, поврзување на цевките во два начини, автоматско рестартирање, тајмер, плоча за инсталација во форма на Н, функција за меморија на позицијата на решетки, моно и повеќе компатибилни, I далечински (инженерски режим), интелигентен прекинувач за бришење прашина, режим на ветре, WIFI

Капацитет			12000BTU
Номинален напон и фреквенција		V/Hz	220-240V~/50HZ
Режим			Ладење Греење
Номинален капацитет		W	3510(1110~4160) 3810(1080~4220)
Напојување		W	1213(130~1580) 1088(100~1680)
Влез на струја		A	5.27(0.5~6.9) 4.73(0.4~6.9)
SEER-SCOP/ Енергетска класа		W/W	6, 1/ A++ 4, 0/A+
Оперативен опсег		(°C)	15°C - 50°C -15°C - 24°C
Потрошувачка на енергија (годишно, врз основа на стандардните резултати од тестот)		kwh	221 945
Одвлажнување		Kg/h	1,2
Степен на заштита (IN) / (OUT)		(IP)	IPX4/IPX4
Класа на електрична заштита (IN) / (OUT)		Class I / Class II	I/I
Макс. влезна потрошувачка		W	2150
Макс. струја		A	10
Компресор	Модел		KSK103D33UEZ3(YJ)
	Тип		Rotary
	Бренд		GMCC
Внатрешна единица	Мотор на вентилатор	Модел	YKFG-13-4-38L-4
		Влез на струја	W 40
		Капацитет	uF 1,2
		Брзина на внатрешен вентилатор RPM	r/min 1150/950/750
	Внатрешен вентилатор	Dia. / Должина	mm φ5
	Циркулација на воздухот во затворен простор		m³/h 540
	Ниво на бучава во затворен простор		dB(A) 55/40.5/34.5/25
	Нето-димензија (Д×Ш×В)		mm 805x194x285
	Димензии на пакување (Д×Ш×В)		mm 870x270x365
	Нето тежина/Бруто тежина		Kg 7,6/9,8
Надворешна единица	Мотор на вентилатор	Модел	ZKFN-34-10-1
		Влез на струја	W /
		Капацитет	uF /
		Брзина на надворешен вентилатор RPM	r/min 790
	Надворешен вентилатор	Должина	mm 755
	Ниво на бучава надвор dB		dB(A) 63
	Нето-димензија (Д×Ш×В)		mm 720x270x495
	Димензии на пакување (Д×Ш×В)		mm 835x300x540
	Нето тежина/Бруто тежина		Kg 23,2/25
	Тип разладно средство/ тежина		g R32/550g
Макс. Испуштање / Макс. Вшмукувачки притисок		Mpa	4,3/1.7
Цевководи за ладење	Течна страна / Гасна страна		mm φ6.35/φ9.52
	Макс. должина на цевката за ладење / Макс. разлика во ниво		m 25/10